

НАЦИОНАЛНИ СЕЛЕКЦИИ МАЖИ И ЖЕНИ

Критериуми за избор во селекциите

Критериумите произлегуваат од поставените цели. Треба да ни овозможат селектирање на натпреварувачи кои ќе можат да се такмичат во светскиот куп.

Селекцијата се врши врз основа на следните критериуми :

- Мотивираност, редовноста и дисциплина во реализација на програмата
- постигнатите резултати во категорија сениори, јуниори и кадети
- исполнување на поставените норми (напредување)
- примерно однесување и достојна презентација на СФМ

Резултати во алпско скијање

Сениори	<	60	FIS точки
Јуниори	<	80	FIS точки
Кадети	<	100	FIS точки

Резултати во нордиско скијање

Сениори	<	120	FIS точки
Сениори до 23 години	<	150	FIS точки
Јуниори	<	180	FIS точки
Кадети	<	210	FIS точки
Кадети (-1)	<	240	FIS точки

Резултати во биатлон

Сениори	<150 ИБУ точки на триместар или еден резултат <125 ИБУ точки на ИБУ куп, ЕП или 1 резултат <150 ИБУ точки на СП
Сениори 23 и Јуниори	<180 ИБУ точки на триместар или еден резултат <150 ИБУ точки на ИБУ куп или ЕП
Кадети	25% заостаток на 1 натпревар на ИБУ јуниор куп

Обврски кон селектираните натпреварувачи

Покривање на сите трошоци за потребната програма (опрема, подготовки, натпревари, дневници за натпревари и осигурување) и обезбедување стипендија или личен доход (Министерство за одбрана, МОК, Агенција за млади и спорт или други извори).

Награди за натпреварувачите и тренерите

За пласман на натпреварувач на светски куп, свртско првенство или олимпијада со задоцнување помало од 10%, им се доделува награда на тренерот и натпреварувачот во износ од 500 евра.

За настап во пурсуит на светско првенство во биатлон, им се доделува награда на тренерот и натпреварувачот во износ од 500 евра.

За освоена олимписка А норма, им се доделува награда на тренерот и натпреварувачот во износ од 500 евра.

За постигнати резултати подобри за 25% од нормата на СФМ за соодветна категорија им се доделува награда на натпреварувачот и тренерот во висина од 500 евра

Напомена :

СФМ склучува договор со селектираните натпреварувачи со кои се регулираат правата и обврските на двете странин.

Развојни програми

Сноуборд и ски крос

Критеријум за селекција

Сениори	<	50	FIS точки
Јуниори	<	30	FIS точки
Кадети	<	10	FIS точки

Деца до 14 и деца до 16

Критеријум за селекција

10 % заостанување зад победник на меѓународни ски натпревари организирани од реномирани скијачки земји

5.% заостанување зад победник на меѓународни ски натпревари организирани во регионот

Обврски

Покривање трошоците за тренер и превоз за 40 дена подготовки и учество на пет натпревари во регионот

ПРЕТСЕДАТЕЛ,
Владимир Пановски